



Република Северна Македонија
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republika e Maqedonisë së Veriut
Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

Принос на задолжителни пензиски фондови **2026**

Kthimi i fondeve të detyrueshme pensionale
2026



Користени кратенки

Shkurtesat e përdorura

Табела 1: Приноси на задолжителни пензиски фондови 31.03.2026

Tabla 1: Kthimi i fondeve të detyrueshme pensionale

Табела 2: Приноси на задолжителни пензиски фондови 30.06.2026

Tabela 2: Shkalla e kthimit të fondeve të detyrueshme pensionale 30.06.2026

Ве молиме при користење на податоците задолжително да го наведете изворот.

Ju lutemi që gjatë përdorimit të të dhënave të citoni detyrimisht burimin.

Кратенки / Shkurtesat

- 1. ЗПФ - задолжителни пензиски фондови
FPD - *fondi pensional i detyrueshëm*
- 2. САВАз - Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд
SAVAz - *Fond pensional i detyrueshëm i hapur Sava pensional fond*
- 3. КБПз - КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
KBPz - *BK e parë Fondi pensional i detyrueshëm i hapur - Shkup*
- 4. ТРИГЛАВз - Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
TRIGLAVz - *Triglav Fondi pensional i detyrueshëm i hapur - Shkup*

Забелешки / Shënime

Почеток на работа на САВАз е 1.1.2006 г. / *Fillimi me punë i SAVAz është 1.1.2006*

Почеток на работа на КБПз е 1.1.2006 г. / *Fillimi me punë i KBPz është 1.1.2006*

Почеток на работа на ТРИГЛАВз е 1.4.2019 г. / *Fillimi me punë i Triglavz është 1.4.2019*

За посигурни пензионерски денови / Për ditë pensioni më të sigurta

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Славко Јаневски бр.100, 1000 Скопје

тел: (+389 2) 3224-229

www.mapas.mk

Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

Slavko Janevski 100, 1000 Shkup,

tel: (+389 2) 3224-229

www.mapas.mk

Содржина / Përmbajtja

Табела 1: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

31.03.2026

Tabela 1: Kthimi i фондеве të detyrueshme pensionale 1)

31.03.2026

ЗПФ / FPD	Период / Periudha					
	последни 12 месеци / 12 muajt e fundit		ануелизиран за последни 7 години / i anualizuar për 7 vitet e fundit /		ануелизиран од почеток на работа / i anualizuar që nga fillimi me punë	
	31.03.2025 - 31.03.2026 ⁴⁾		31.03.2019 - 31.03.2026 ²⁾ / 30.06.2019 - 31.03.2026 ³⁾		Почеток / Fillimi - 31.03.2026 ⁴⁾	
	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ /Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale
САВАз / SAVAz	5,95%	0,96%	5,51%	0,19%	5,45%	2,26%
КБПз / BKPz	6,47%	1,46%	5,74%	0,40%	5,66%	2,46%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVz	6,46%	1,45%	4,55%	-0,89%	4,42%	-0,85%
Просечен принос / Kthimi mesatar⁵⁾	5,62%	0,65%	4,87%	-0,43%	5,30%	2,11%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

1) Kthimi në llogarinë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga kthimi i fondit të detyrueshëm pensional dhe nga komisionet e arkëtuara nga shoqëria.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

2) Kthimi i llogaritët në bazë vjetore për 84 muajt e kaluar. Përjashtimisht, nëse fondi ekziston më shkurt se 84 muaj, por më gjatë se 12 muaj, kthimi i llogaritët në fund të tremujorit, për periudhën nga qersori i parë, përkatësisht dhjetori pas themelimit të fondit deri në fund të tremujorit kur bëhet llogaritja.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 31.03.2026 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

3) Kthimi i TRIGLAVz llogaritët për periudhën 30.06.2019 - 31.03.2026 pasi fondi ekziston më shkurt se 84 muaj, por më gjatë se 12 muaj.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

4) Gjithashtu, kthimi i llogaritët për 12 muajt e kaluar dhe në bazë vjetore që nga fillimi i punës së fondit pensional.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствениите единици.

Просечната вредност на сметководствениите единици се пресметува како пондериран просек на сметководствениите единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

5) Kthimi mesatar llogaritët përmes vlerës mesatare të njësive kontabël.

Vlera mesatare e njësive kontabël llogaritët si mesatare e ponderuar e njësive kontabël të фондеве të detyrueshme pensionale në raport me mjetet neto të фондеве të detyrueshme pensionale që operojnë në datën përkatëse.

Табела 2: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

30.06.2026

Tabela 2: Shkalla e kthimit të fondeve të detyrueshme pensionale 1)

30.06.2026

ЗПФ / FPD	Период / Periudha					
	последни 12 месеци / 12 muajt e fundit		ануелизиран за последни 7 години / i anualizuar për 7 vitet e fundit		ануелизиран од почеток на работа / i anualizuar që nga fillimi me punë	
	30.06.2025 - 30.06.2026 ⁴⁾		30.06.2019 - 30.06.2026 ²⁾		Почеток / fillimi - 31.03.2026 ³⁾	
	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale	Во номинален износ / Në vlerë nominale	Во реален износ / Në vlerë reale
САВАз / SAVAz	10,02%	6,43%	6,04%	0,50%	5,65%	2,42%
КБПз / KBPz	10,79%	7,18%	6,40%	0,84%	5,88%	2,65%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVz	11,34%	7,71%	5,29%	-0,21%	5,14%	-0,19%
Просечен принос / Kthimi mesatar ⁶⁾	9,88%	6,30%	5,46%	-0,04%	5,51%	2,28%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ Kthimi në llogarinë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga kthimi i fondit të detyrueshëm pensional dhe nga komisionet e ngarkuara nga shoqëria.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾ Kthimi i llogaritet në baze vjetore për 84 muajt e kaluar. Përjashtimisht, nëse tona ekziston më shkurt se 84 muaj, por më gjatë se 12 muaj, kthimi i llogaritet në tunda të tremujorit, për periudhën nga qersori i parë, përkatësisht dhjetori pas themelimit të fondit deri në fund të tremujorit kur bëhet llogaritja.

³⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

³⁾ Për më tepër, kthimi i llogaritet për 12 muajt e mëparshëm dhe në baza vjetore që nga fillimi i punës së fondit pensional.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствените единици.

Просечната вредност на сметководствените единици се пресметува како ponderиран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

5) Shkalla mesatare e kthimit i llogaritet përmes vlerës mesatare të njërive të llogaritjes. Vlera mesatare e njërive të llogaritjes i llogaritet si mesatare e ponderuar e njërive të llogaritjes të fondeve të detyrueshme pensionale në raport me netovlerën e mjeteve të fondeve të detyrueshme pensionale, të cilat funksionojnë në datën përkatëse.